

Службен весник

на Република Македонија

Број 45

5 март 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1323. Одлука за престанок на важење на Одлуката за издвојување и организирање во посебно трговско друштво дел од Јавното претпријатие „Стрежево“ Битола.....	3	1331. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот Ребре Лочки кај с. Црквино, општина Велес.....	6
1324. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана	3	1332. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – граните (сиените) на локалитетот „Гарванова Карпа“ кај село Долно Дупени, општина Ресен	7
1325. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања ...	3	1333. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Гладно Поле“, општина Прилеп	7
1326. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса	3	1334. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер и гранит на локалитетот кај с.Извор-Оморани, во атарот на општина Извор, Велешко....	8
1327. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса	4	1335. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – гранит на локалитетот „Самовилак“ кај с.Кален, општина Витолиште, Мариовско	8
1328. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски Железници“-Скопје	4	1336. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	8
1329. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	4	1337. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	9
1330. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на права на недвижностите.....	6		

	Стр.		Стр.
1338. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар - моторно возило на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.....	9	1351. Одлука за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник.....	17
1339. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	9	1352. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Општина Богданци.....	20
1340. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	10	1353. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Јавно обвинителство на Република Македонија.....	20
1341. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Инспекцискиот совет.....	10	1354. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Јавно обвинителство на Република Македонија.....	20
1342. Одлука за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата.....	10	1355. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи.....	20
1343. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	11	1356. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.....	21
1344. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	11	1357. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи.....	21
1345. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на средства за Македонска банка за поддршка на развојот како финансиска поддршка за реализација на проектот Самовработување и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места.....	11	1358. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство.....	21
1346. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на средства за Македонска банка за поддршка на развојот како финансиска поддршка за реализација на проектот Самовработување и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места.....	13	1359. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Липково.....	21
1347. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на средства за Македонска банка за поддршка на развојот како финансиска поддршка за реализација на проектот Самовработување и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места.....	14	1360. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ Велес.....	22
1348. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на средства за Македонска банка за поддршка на развојот како финансиска поддршка за реализација на проектот Самовработување и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места.....	15	1361. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	22
1349. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство за здравство.....	16	1362. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет во прекршочна постапка на Министерството за правда - Управата за извршување на санкции.....	22
1350. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство за внатрешни работи.....	16	1363. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет во прекршочна постапка на Министерство за правда - Управата за извршување на санкции.....	22
		1364. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари-моторни возила на Инспекцискиот совет.....	23
		1365. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на решението за отстапување на привремено одземен предмет на ЈЗУ Здравствен дом Битола.....	23

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1323.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗДВОЈУВАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ ВО ПОСЕБНО
ТРГОВСКО ДРУШТВО ДЕЛ ОД ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за издвојување и организирање во посебно трговско друштво дел од Јавното претпријатие „Стрежево“ Битола бр.19-3500/1 од 29.12.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/09).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1019/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1324.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Сојузот на борците од народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945-Општински одбор Прилеп, му престанува користењето на недвижните ствари и тоа: објект бр. 4, влез 1, кат приземје, во површина од 227м² и објект бр. 2 (по стара евиденција бр. 5), влез 1, кат приземје во површина од 45м², во Касарната „Мирче Ацев“ во Прилеп, лоцирани на Катастарска парцела бр.743/2, за Катастарска општина Прилеп, евидентирани во Имотен лист бр.36656.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството за одбрана.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Сојузот на борците од народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945- Општински одбор Прилеп и Министерството за одбрана, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1144/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1325.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

Иницијативата бр. 24-6554/1 од 7.11.2013 година за детални геолошки истражувања на минерална сировина – јаглен на локалитетот „Живојно“ општина Новаци, поднесена од Друштво за транспорт, трговија и услуги КАЈМАКЧАЛАН-4 Панајотис Анастасијадис и др. увоз-извоз ДОО Битола, се одбива.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1177/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1326.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/2013 и 13/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија и тоа:

- с. Конопиште, општина Кавадарци, со вкупно 178 (сто седумдесет и осум) семејни домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1180/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1327.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2013 и 13/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервис на Македонската радио-телевизија и тоа:

- с. Тајмиште, општина Кичево, со вкупно 47 (четириесет и седум) семејни домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1182/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1328.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.03.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надоместок 100.000 литри Еуродизел БС на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“-Скопје.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“-Скопје за користење како гориво за дрезините, шинските средства, дизел-агрегатот за производство на електрична енергија и за целокупната механизација која се користи за одржување на железничката инфраструктура.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтени деривати паѓаат на товар на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“-Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1376/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1329.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува:

Катастарска општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Површина во м ²	Сопственост
Штип2	100058	1453/2	Езеро	гнз	26 м ²	Република Македонија
Штип2	100058	1453/3	Езеро	гнз	18 м ²	Република Македонија
Штип2	100058	1453/4	Езеро	гнз	16 м ²	Република Македонија
Штип2	100058	1511/2	Езеро	гнз	16 м ²	Република Македонија
Штип1	91128	834/4	Дерман Чифлик	гнз	16 м ²	Република Македонија
Штип1	91128	825/3	Н. Македонка	гнз	7 м ²	Република Македонија
Штип1	91128	825/4	Н. Македонка	гнз	27 м ²	Република Македонија
Штип 1	91128	825/6	Н.Македонка	гнз	11 м ²	Република Македонија
Штип1	91128	414/5	Герен	гнз	13 м ²	Република Македонија
Штип1	91128	422/2	Герен	гнз	13 м ²	Република Македонија
Чардаклија	50472	4/3	Ежово брдо	гнз	2400 м ²	Република Македонија
Вкупно:					2563 м²	

Согласно:

- Проект за инфраструктура за изградба на атмосферска канализација за Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) Штип со тех. бр. 35/2011 одобрен од Министерство за транспорт и врски под бр. 02-11400/8 од 23.12.2013 година,

-Проект за инфраструктура за изградба на потисен цевковод од м.в. “Баби” до резервоар за Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) Штип со тех. бр. 34/2011 одобрен од Министерство за транспорт и врски под бр. 02-11400/9 од 23.12.2013 година,

-Проект за инфраструктура за дислокација на постојна фекална канализација, колектор од Три чешми за Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) Штип со тех. бр. 37/2011 одобрен од Министерство за транспорт и врски под бр. 02-11400/6 од 23.12.2013 година и

-Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за пречистени отпадни води за Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) Штип со тех. бр. 36/2011 одобрен од Министерство за транспорт и врски под бр. 02-11400/7 од 23.12.2013 година,

наменети за изградба на инфраструктурни објекти (водовод, атмосферска и фекална канализација) надвор од ТИРЗ Штип.

Член 2

Правото на трајно користење на градежно земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-1400/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1330.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижната ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на права на недвижностите, а која се наоѓа во КО Длабочица и тоа:

Во лист Б: податоци за земјиштето

- КП бр.1519, дм, мв Станци 5403 м2;
- КП бр.1519, зпз 1, мв Станци, 358 м2;
- КП бр.1519 зпз 2, мв Станци, 47 м2;
- КП бр.1519, зпз 3, мв Станци, 39 м2.

Во лист В: податоци за згради, посебни делови од згради и други објекти

- КП бр. 1519, мв Станци с.Длабочица, згр 1, наме-на В4-1, вл 1, пр, ДП 293 м2.
- КП бр. 1519, мв Станци с.Длабочица, згр 1, наме-на В4-1, вл 1, пр, ПП, 12 м2;
- КП бр. 1519, мв Станци с.Длабочица, згр 1, наме-на В4-1, вл 1, по, П, 142 м2;
- КП бр. 1519, мв Станци с.Длабочица, згр 2, наме-на В4-1, вл 1, пр, П, 32 м2;
- КП бр. 1519, мв Станци с.Длабочица, згр 3, наме-на В4-1, вл 1, пр, П, 29 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1401/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1331.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ РЕБРЕ ЛОЧКИ КАЈ С.ЦРКВИНО, ОПШТИНА ВЕЛЕС**

1. Со оваа Одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот Ребре Лочки кај с.Црквино, општина Велес, бр.24-2923/1 од 31.3.2008 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот не отпочнал со експлоатација на минералната суровина во рок од две години од денот на издавањето на дозволата за експлоатација.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на “БЕТОН” А.Д. – Скопје на локалитетот Ребре - Лочки, кај с.Црквино, општина Велес бр. 23-1777/1 од 14 април 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/03).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1446/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1332.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТЕ (СИЕНИТЕ) НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГАРВАНОВА КАРПА“ КАЈ СЕЛО ДОЛНО ДУПЕНИ, ОПШТИНА РЕСЕН**

1. Концесијата за експлоатација на минерална суровина – граните (сиените) на локалитетот „Гарванова Карпа“ кај село Долно Дупени, општина Ресен, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – граните (сиените) на локалитетот „Гарванова Карпа“ кај село Долно Дупени, општина Ресен, бр. 24-4479/1 од 29.5.2008 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕВРО - ГРАНИТИ

експорт – импорт ДООЕЛ, с.Желино Желино, престанува да важи заради тоа што на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕВРО - ГРАНИТИ експорт – импорт ДООЕЛ, с.Желино Желино е отворена стечајна постапка со Решение Ст. бр. 198/13 од 27.12.2013 година донесено од страна на Основен суд Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1448/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1333.

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на ден 5.3.2014 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГЛАДНО ПОЛЕ”, ОПШТИНА ПРИЛЕП****Член 1**

Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Гладно Поле“, општина Прилеп, бр.24-3240/1 од 30.3.2011 година, еднострано се раскинува бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални суровини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – мермер на „ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ“ – Прилеп од лежиштето на локалитетот „Гладно Поле“, во атарот на општина Прилеп бр. 23-3958/2 од 27 август 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/02).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1449/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1334.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР И ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С.ИЗВОР-ОМОРАНИ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ИЗВОР, ВЕЛЕШКО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер и гранит на локалитетот кај с.Извор-Оморани, во атарот на општина Извор, Велешко, бр.24-8470/1 од 18.10.2007 година, еднострано се раскинува бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – мермер и гранит на “ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ” – Прилеп од лежиштето на локалитетот кај с. Извор-Оморани, во атарот на општина Извор, Велешко бр. 23-3956/1 од 27 август 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/02).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1450/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1335.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 5.03.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САМОВИЛАК“ КАЈ С.КАЛЕН, ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ, МАРИОВСКО

Член 1

Концесијата за експлоатација на минерална сировина – гранит на локалитетот „Самовилак“ кај с.Кален, општина Витолиште, Мариовско, доделена со Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина – гранит на локалитет „Самовилак“ кај с.Кален, општина Витолиште, Мариовско, бр. 23-3673/1 од 23.07.2002 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕВРО - ГРАНИТИ експорт – импорт ДООЕЛ, с.Желино Желино, престанува да важи поради тоа што на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕВРО - ГРАНИТИ експорт – импорт ДООЕЛ, с.Желино Желино е отворена стечајна постапка со Решение Ст. бр. 198/13 од 27.12.2013 година, донесено од страна на Основен суд во Тетово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-1453/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1336.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 5.03.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува правото на користење на недвижен имот-градежно земјиште кое преставува дел од КП. бр. 1160/1 КО Владиевци –Вон-г.р. со површина од 29 895 м2, евидентирано во Имотен лист број 687 за КО Владиевци-Вон-г.р, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1471/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1337.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр.55/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.03.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење на Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборат за запишување на промени во катастарот на недвижности на административната зграда на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, изградена на КП бр.5340/1, место викано Ленинова 2, катастарска култура двор, со површина од 2758 м² и КП бр.5340/1, место викано Ленинова 2, катастарска култура под зграда, со површина од 1770 м² запишани на Имотен лист бр.51148 за КО Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42 - 1493/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1338.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР-МОТОРНО ВОЗИЛО НА КОМИТЕТОТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕКИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движна ствар-моторно возило со следните карактеристики:

1. Товарно моторно возило:

- марка VOLKSWAGEN;
- тип Passat;
- број на шасија WVWZZZ3CZ7PO85117 и
- регистарска ознака VE-851-CC.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Комитетот за истрага на воздухопловни несреки и сериозни инциденти.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреки и сериозни инциденти, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-1524/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1339.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.03.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко планска документација за индустриска зона во КО Мешеишта, општина Дебарца.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1535/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1340.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 137/2013, 188/13 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари:

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 403 м²;

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина 3 м²;

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПО-1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 152 м²;

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, ПО-1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 114 м²;

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 3, ПО-1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 117 м²;

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.5, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 306 м²;

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.6, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 31 м²;

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.7, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 31 м²;

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.8, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 33 м²;

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.9, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 16 м²;

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.10, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 15 м², КО Делчево, во Касарна „Разловечко Востание“, во град Делчево, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1624/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1341.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Инспекцискиот совет, бр. 42-826/1, од 28.1.2014 година („Службен весник на Република Македонија" број 22/2014), во член 1 алинејата 1 се менува и гласи:

„ - објект на КП бр.9523, КО Центар 1, на ул.„Димитар Влахов" бб, зграда број 1, влез 1, кат 2, со површина од 68 м², запишан во Имотен лист бр. 45414 и - објект на КП бр.9523, КО Центар 1, на ул. „Димитар Влахов" бб, зграда број 1, влез 1, кат 2, со површина од 383 м², запишан во Имотен лист бр. 45414".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1679/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1342.

Врз основа на член 104 став 3 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија" бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ УВЕЗУВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ ПРОИЗВЕДУВА И СТАВА ВО ПРОМЕТ КАКО И НАЧИН НА НИВНА НАПЛАТА

1. Со ова одлука се утврдува висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Маке-

донија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата.

2. Висина на надоместоците за спроведување на активностите и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука.

3. Висина на надоместоците за спроведување на активностите и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа одлука.

4. Доколку Агенцијата за храна и ветеринарство врши неколку официјални контроли истовремено кај ист оператор и објект, истите се сметаат за една активност и се наплатува единствен надоместок во висина утврдена во Прилог 1 и Прилог 2 на оваа одлука.

5. Во случаи кога има потреба од дополнителни официјални контроли, како и во случај на последователни официјални контроли за утврдување на постапување по решение од официјален ветеринар, Агенцијата за храна и ветеринарство наплатува надоместоци за трошоците кои произлегуваат од дополнителните официјални контроли во висина од 500 денари по работен час за секој вработен во Агенцијата за храна и ветеринарство вклучен во дополнителните официјални контроли.

6. Надоместоците од Прилог 1 на оваа одлука се зголемуваат за 50%, во случај кога официјалните контроли се извршуваат при претовар на пратките на ветеринарното инспекциско место на граничен премин.

7. Надоместоците од Прилог 2 на оваа одлука се зголемуваат за 100%, во случаи кога официјалните контроли се извршуваат во деновите на државни празници и неработните денови (сабота и недела).

8. Со денот на влегувањето на сила на оваа одлука престанува да важи Одлука за висината на надоместокот за граничните ветеринарни контроли, за сите активности и официјални контроли за производи од животинско потекло, храна и производи за исхрана на животни кои се ставаат во промет во Република Македонија и за идентификација и регистрација на животните и одгледувалиштата и издавање на сертификати за здравствена состојба на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/2009).

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1799/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1343.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко планска документација за Туристичка развојна зона Берово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1988/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1344.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко планска документација за Туристичка развојна зона Крушево.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1989/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1345.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.03.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАКЕДОНСКА БАНКА
ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ КАКО ФИНАНСИ-
СИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРО-
ЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ И ПРОЕКТОТ
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИК-
РО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ
НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Член 1

Во Одлуката за одобрување на средства за Македонска банка за поддршка на развојот како финансиска поддршка за реализација на проектот Самовработување и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места бр. 19-8387/1 од 21 декември 2007 година, 19-879/1 од 12 февруари 2008 година, 41-638/1 од 12 февруари 2013 година и 41-5013/1 од 30 јули 2013 година во член 4, став 1, алинејата 1 се менува и гласи:

„- за секое новоотворено работно место за дејности од помал обем се одобруваат по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 3 работни места, односно до 9.000 евра, за дејности од поголем обем за кредитобарателот се одобруваат по 5.000 евра, а за секое новоотворено работно место по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 17.000 евра, за млади лица до 29 години, за кредитобарателот се одобруваат по 7.000 евра, а за секое новоотворено работно место можат да се одобрат дополнителни 1.000 евра на основниот износ од 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра“.

Алинејата 2 се менува и гласи;

„- средствата се одобруваат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на враќање 3 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит до 9.000 евра, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит над 9.000 евра, а за кредитокорисниците млади лица до 29 години, средствата се одобруваат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на враќање 7 години со вклучен грејс период од 18 месеци“.

Член 2

Членот 4 а се менува и гласи:

„Се задолжува Македонска банка за поддршка на развојот средствата од член 1 на оваа одлука, за проектот Кредитирање на правни субјекти да ги пласира преку деловните банки до крајните корисници по претходно склучени договори во кои ќе бидат предвидени условите и критериумите утврдени во овој член.

Кредитокорисници се правни субјекти (микро и мали претпријатија) на кои со Одлука на Управниот одбор на Проектот им е одобрен кредит и кои ги исполнуваат следниве услови:

- кои се регистрирани најмалку 1 година пред денот на објавувањето на јавниот оглас;
- кои имаат најмалку 1 вработено лице минимум 3 месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас;

- кои не го намалиле бројот на вработени лица во последните 6 месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас и

- кои сакаат да вработат невработени лица кои се евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, без оглед на времетраењето на невработеноста, односно лица со статус 200-евидентирани невработени лица активни баратели на работа, кои се на евиденција најмалку 1 ден пред објавување на јавниот оглас, но кои не биле во работен однос најмалку 3 месеци до денот на објавувањето на јавниот оглас. Кредитокорисниците на кои ќе им биде одобрен кредит од проектот Кредитирање на правни субјекти, да се обврзат во рок од 5 дена по склучувањето на договорот за кредит со деловната банка да пристапат кон склучување на договор за вработување со избраните невработените лица и регистрирање на нивното вработување (M1/M2) во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

На кредитокорисници од проектот Кредитирање на правни субјекти, за секое новоотворено работно место се одобруваат средства во висина по 3.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплата со најмногу три новоотворени работни места, односно 9.000 евра.

На кредитокорисниците кои ќе вработат невработени млади лица до 29 години може да им се одобри за секое вработување дополнителен износ од 1.000 евра на основниот износ од 3.000 евра, со најмногу три новоотворени работни места на еден јавен оглас, односно до 12.000 евра.

Средствата од проектот Кредитирање на правни субјекти, се одобруваат со рок на враќање до 3 години со вклучен грејс период максимум до 1 година и каматна стапка од 1% на годишно ниво. Во случај на доцнење се наплатува зголемена договорна камата во висина од 5 процентни поени над редовната. За време на грејс периодот не се пресметува интеркаларна камата.

За обезбедување на кредитот од проектот Кредитирање на правни субјекти, кредитокорисниците треба да обезбедат еден или комбинација од следните инструменти за обезбедување на побарувањата:

- хипотека во сооднос 1:1 во однос на одобриениот кредит;
- сопствена меница авалирана од најмалку еден авалист за која правата и обврските по однос на истата се уредени со менична изјава дадена во форма на нотарски акт и со извршна клаузула;
- залог на подвижни предмети во однос 1:2 во однос на одобриениот кредит;
- банкарска гаранција“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2023/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1346.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ КАКО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ И ПРОЕКТОТ КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА****Член 1**

Во Одлуката за одобрување на средства за Македонска банка за поддршка на развојот како финансиска поддршка за реализација на проектот Самовработување и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места бр.19-5781/1 од 10 ноември 2008 година, 19-6621/1 од 23 декември 2008 година, 41-638/2 од 12 февруари 2013 година и 41-5013/2 од 30 јули 2013 година во член 4, став 1, алинејата 1 се менува и гласи:

„- за секое новоотворено работно место за дејности од помал обем се одобруваат по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 3 работни места, односно до 9.000 евра, за дејности од поголем обем за кредитобарателот се одобруваат по 5.000 евра, а за секое новоотворено работно место по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 17.000 евра; за млади лица до 29 години, за кредитобарателот се одобруваат по 7.000 евра, а за секое новоотворено работно место можат да се одобрат дополнителни 1.000 евра на основниот износ од 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра“.

Алинејата 2 се менува и гласи;

„- средствата се одобруваат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на враќање 3 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит до 9.000 евра, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит над 9.000 евра, а за кредитокорисниците млади лица до 29 години, средствата се одобруваат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на враќање 7 години со вклучен грејс период од 18 месеци“.

Член 2

Членот 4 а се менува и гласи:

„Се задолжува Македонска банка за поддршка на развојот средствата од член 1 на оваа одлука, за проек-

тот Кредитирање на правни субјекти да ги пласира преку деловните банки до крајните корисници по претходно склучени договори во кои ќе бидат предвидени условите и критериумите утврдени во овој член.

Кредитокорисници се правни субјекти (микро и мали претпријатија) на кои со Одлука на Управниот одбор на Проектот им е одобрен кредит и кои ги исполнуваат следниве услови:

- кои се регистрирани најмалку 1 година пред денот на објавувањето на јавниот оглас;
- кои имаат најмалку 1 вработено лице минимум 3 месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас;
- кои не го намалиле бројот на вработени лица во последните 6 месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас и кои сакаат да вработат невработени лица кои се евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, без оглед на времетраењето на невработеноста, односно лица со статус 200-евидентирани невработени лица активни баратели на работа, кои се на евиденција најмалку 1 ден пред објавување на јавниот оглас, но кои не биле во работен однос најмалку 3 месеци до денот на објавувањето на јавниот оглас.

Кредитокорисниците на кои ќе им биде одобрен кредит од Проектот кредитирање на правни субјекти, да се обврзат во рок од 5 дена по склучувањето на договорот за кредит со деловната банка да пристапат кон склучување на договор за вработување со избраните невработените лица и регистрација на нивното вработување (M1/M2) во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

На кредитокорисници од проектот Кредитирање на правни субјекти, за секое новоотворено работно место се одобруваат средства во висина по 3.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплата со најмногу три новоотворени работни места, односно 9.000 евра.

На кредитокорисниците кои ќе вработат невработени млади лица до 29 години може да им се одобри за секое вработување дополнителен износ од 1.000 евра на основниот износ од 3.000 евра, со најмногу три новоотворени работни места на еден јавен оглас, односно до 12.000 евра.

Средствата од Проектот кредитирање на правни субјекти, се одобруваат со рок на враќање до 3 години со вклучен грејс период максимум до 1 година и каматна стапка од 1% на годишно ниво. Во случај на доцнење се наплатува зголемена договорна камата во висина од 5 процентни поени над редовната.

За време на грејс периодот не се пресметува интеркаларна камата.

За обезбедување на кредитот од Проектот кредитирање на правни субјекти, кредитокорисниците треба да обезбедат еден или комбинација од следните инструменти за обезбедување на побарувањата:

- хипотека во сооднос 1:1 во однос на одобриениот кредит;
- сопствена меница авалирана од најмалку еден авалист за која правата и обврските по однос на истата се уредени со менична изјава дадена во форма на нотарски акт и со извршна клаузула;
- залог на подвижни предмети во однос 1:2 во однос на одобриениот кредит;
- банкарска гаранција“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2023/2
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1347.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ КАКО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ И ПРОЕКТОТ КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Член 1

Во Одлуката за одобрување на средства за Македонска банка за поддршка на развојот како финансиска поддршка за реализација на проектот Самовработување и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места бр.19-6183/1 од 26 ноември 2008 година, 19-6621/2 од 23 декември 2008 година, 19-6942/1 од 23 декември 2008 година, 41-638/3 од 12 февруари 2013 година и 41-5013/3 од 30 јули 2013 година во член 4, став 1, алинејата 1 се менува и гласи:

„- за секое новоотворено работно место за дејности од помал обем се одобруваат по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 3 работни места, односно до 9.000 евра, за дејности од поголем обем за кредитобарателот се одобруваат по 5.000 евра, а за секое новоотворено работно место по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 17.000 евра, за млади лица до 29 години, за кредитобарателот се одобруваат по 7.000 евра, а за секое новоотворено работно место можат да се одобрат дополнителни 1.000 евра на основниот износ од 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„- средствата се одобруваат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на враќање 3 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит до 9.000 евра, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит над 9.000 евра, а за кредитокорисниците млади лица до 29 години, средствата се одобруваат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на враќање 7 години со вклучен грејс период од 18 месеци“.

Член 2

Членот 4 а се менува и гласи:

„Се задолжува Македонска банка за поддршка на развојот средствата од член 1 на оваа одлука, за проектот Кредитирање на правни субјекти да ги пласира преку деловните банки до крајните корисници по претходно склучени договори во кои ќе бидат предвидени условите и критериумите утврдени во овој член.

Кредитокорисници се правни субјекти (микро и мали претпријатија) на кои со Одлука на Управниот одбор на проектот им е одобрен кредит и кои ги исполнуваат следниве услови:

- кои се регистрирани најмалку 1 година пред денот на објавувањето на јавниот оглас;
- кои имаат најмалку 1 вработено лице минимум 3 месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас;
- кои не го намалиле бројот на вработени лица во последните 6 месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас и кои сакаат да вработат невработени лица кои се евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, без оглед на времетраењето на невработеноста, односно лица со статус 200-евидентирани невработени лица активни баратели на работа, кои се на евиденција најмалку 1 ден пред објавување на јавниот оглас, но кои не биле во работен однос најмалку 3 месеци до денот на објавувањето на јавниот оглас.

Кредитокорисниците на кои ќе им биде одобрен кредит од Проектот кредитирање на правни субјекти, да се обврзат во рок од 5 дена по склучувањето на до-

говорот за кредит со деловната банка да пристапат кон склучување на договор за вработување со избраните невработените лица и регистрирање на нивното вработување (M1/M2) во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

На кредитокорисници од проектот Кредитирање на правни субјекти, за секое новоотворено работно место се одобруваат средства во висина по 3.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплата со најмногу три новоотворени работни места, односно 9.000 евра.

На кредитокорисниците кои ќе вработат невработени млади лица до 29 години може да им се одобри за секое вработување дополнителен износ од 1.000 евра на основниот износ од 3.000 евра, со најмногу три новоотворени работни места на еден јавен оглас, односно до 12.000 евра.

Средствата од Проектот кредитирање на правни субјекти, се одобруваат со рок на враќање до 3 години со вклучен грејс период максимум до 1 година и каматна стапка од 1% на годишно ниво. Во случај на доцнење се наплатува зголемена договорна камата во висина од 5 процентни поени над редовната.

За време на грејс периодот не се пресметува интеркаларна камата.

За обезбедување на кредитот од проектот Кредитирање на правни субјекти, кредитокорисниците треба да обезбедат еден или комбинација од следните инструменти за обезбедување на побарувањата:

- хипотека во сооднос 1:1 во однос на одобриениот кредит;
- сопствена меница авалирана од најмалку еден авалист за која правата и обврските по однос на истата се уредени со менична изјава дадена во форма на нотарски акт и со извршна клаузула;
- залог на подвижни предмети во однос 1:2 во однос на одобриениот кредит;
- банкарска гаранција.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2023/3
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1348.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ КАКО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ И ПРОЕКТОТ КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Член 1

Во Одлуката за одобрување на средства за Македонска банка за поддршка на развојот како финансиска поддршка за реализација на проектот Самовработување и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места бр.19-931/1 од 19 февруари 2009 година, 19-931/2 од 24 февруари 2009 година, 41-638/4 од 12 февруари 2013 година и 41-5013/4 од 30 јули 2013 година во член 4, став 1, алинејата 1 се менува и гласи:

„- за секое новоотворено работно место за дејности од помал обем се одобруваат по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 3 работни места, односно до 9.000 евра, за дејности од поголем обем за кредитобарателот се одобруваат по 5.000 евра, а за секое новоотворено работно место по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 17.000 евра, за млади лица до 29 години, за кредитобарателот се одобруваат по 7.000 евра, а за секое новоотворено работно место можат да се одобрат дополнителни 1.000 евра на основниот износ од 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„- средствата се одобруваат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на враќање 3 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит до 9.000 евра, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит над 9.000 евра, а за кредитокорисниците млади лица до 29 години, средствата се одобруваат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на враќање 7 години со вклучен грејс период од 18 месеци“.

Член 2

Членот 4 а се менува и гласи:

„Се задолжува Македонска банка за поддршка на развојот средствата од член 1 на оваа одлука, за проектот Кредитирање на правни субјекти да ги пласира преку деловните банки до крајните корисници по претходно склучени договори во кои ќе бидат предвидени условите и критериумите утврдени во овој член.“

Кредитокорисници се правни субјекти (микро и мали претпријатија) на кои со Одлука на Управниот одбор на проектот им е одобрен кредит и кои ги исполнуваат следниве услови:

- кои се регистрирани најмалку 1 година пред денот на објавувањето на јавниот оглас;
- кои имаат најмалку 1 вработено лице минимум 3 месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас;
- кои не го намалиле бројот на вработени лица во последните 6 месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас и кои сакаат да вработат невработени лица кои се евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, без оглед на времетраењето на невработеноста, односно лица со статус 200-евидентирани невработени лица активни баратели на работа, кои се на евиденција најмалку 1 ден пред објавување на јавниот оглас, но кои не биле во работен однос најмалку 3 месеци до денот на објавувањето на јавниот оглас.

Кредитокорисниците на кои ќе им биде одобрен кредит од проектот Кредитирање на правни субјекти, да се обврзат во рок од 5 дена по склучувањето на договорот за кредит со деловната банка да пристапат кон склучување на договор за вработување со избраните невработените лица и регистрирање на нивното вработување (M1/M2) во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

На кредитокорисници од Проектот кредитирање на правни субјекти, за секое новоотворено работно место се одобруваат средства во висина по 3.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплата со најмногу три новоотворени работни места, односно 9.000 евра.

На кредитокорисниците кои ќе вработат невработени млади лица до 29 години може да им се одобри за секое вработување дополнителен износ од 1.000 евра на основниот износ од 3.000 евра, со најмногу три новоотворени работни места на еден јавен оглас, односно до 12.000 евра.

Средствата од проектот Кредитирање на правни субјекти, се одобруваат со рок на враќање до 3 години со вклучен грејс период максимум до 1 година и каматна стапка од 1% на годишно ниво. Во случај на доцнење се наплатува зголемена договорна камата во висина од 5 процентни поени над редовната.

За време на грејс периодот не се пресметува интеркаларна камата.

За обезбедување на кредитот од проектот Кредитирање на правни субјекти, кредитокорисниците треба да обезбедат еден или комбинација од следните инструменти за обезбедување на побарувањата:

- хипотека во сооднос 1:1 во однос на одобриениот кредит;

- сопствена меница авалирана од најмалку еден авалист за која правата и обврските по однос на истата се уредени со менична изјава дадена во форма на нотарски акт и со извршна клаузула;

- залог на подвижни предмети во однос 1:2 во однос на одобриениот кредит;

- банкарска гаранција“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2023/4
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1349.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013 и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерство за здравство, бр. 09-216/8 од 24.02.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2053/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1350.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013 и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ
ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерство за внатрешни работи, бр. 09-205/5 од 24.2.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2053/2	Заменик на претседателот
5 март 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески, с.р.

1351.

Врз основа на член 32-а став 2 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1999, 86/1999, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/2010, 102/2010, 24/2011, 135/2011, 155/2012 и 12/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ
ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ
ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ
ОД СТРАНА НА ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК

Член 1

Со оваа одлука се определуваат доброта и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник.

Член 2

Доброта и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник се следните :

(1) Градење, вклучувајќи одржување, реконструкција и отстранување на градби или нивни делови, односно:

1. Изградба на станбени и нестанбени згради и тоа:
 - а) изградба на сите видови станбени згради:
 - индивидуални куќи и

- колективни згради (згради со повеќе станови), вклучувајќи ги и високите згради

б) изградба на сите видови нестанбени згради:

- згради за индустриско производство, на пр., фабрики, работилници, погони итн.,

- болници, училишта, административни згради,

- хотели, продавници, трговски центри, ресторани,

- аеродромски згради,

- спортски објекти од затворен тип,

- катни гаражи, вклучувајќи и подземни паркинг простори,

- магацини и

- религиозни објекти.

в) монтирање и подигање на конструкции од префабрикувани елементи на градилиште (монтажни објекти) и

г) реконструкција или адаптација на постоечки станбени објекти.

2. Изградба на патишта и автопати и тоа:

а) изградба на автопати, улици, патишта ,велосипедски и пешачки патеки;

б) изградба на коловозна конструкција на улици, патишта, надвозници, мостови и тунели:

- изработка на тротоари на патиштата

- обележување на патиштата и други ознаки и

- поставување на заштитни огради, сообраќајни знаци.

в) изградба на аеродромски писти.

3. Изградба на железници и подземни железници.

4. Изградба на мостови и тунели и тоа:

а) изградба на мостови, вклучувајќи и надвозници и вијадукти и

б) изградба на тунели.

5. Изградба на комунални објекти за течности и тоа:

а) изградба на објекти од нискоградба:

- водови на големи далечини и разводна градска мрежа,

- главна водоводна цевка и разводна мрежа,

- системи за наводнување (канални) и

- резервоари.

б) изградба на:

- канализациони системи, вклучувајќи и поправка,

- колектори за отпадни води и

- пумпни станици.

в) дупчење на бунари за вода

6. Изградба на електрични водови и телекомуникациски линии и тоа:

а) изградба на објекти од нискоградба за:

- далекуводи и градски мрежи за снабдување со струја и телекомуникациски линии и

- енергетски централи.

7. Изградба на хидроградежни објекти и тоа:

а) изградба на:
- водени текови, пристаништа и регулација на реки, пристаништа за мали бротчиња (марини) и брани и насипи.

б) подводни ископи.

8. Изградба на други објекти од нискоградба, и тоа:

а) изградба на индустриски објекти, освен згради, како што се:

- рафинерии и
- хемиски фабрики.

б) градежни работи за објекти, освен изградба на згради, како што се спортски објекти на отворено.

9. Уривање или демонтажа на згради и други објекти.

10. Подготвителни работи на градилиште и тоа:

а) расчистување на градилиштето,

б) земјани работи: ископување, насипување, нивелирање и градација на градежното земјиште, ископ на јама, отстранување на камења, минирање итн.,

в) дренажни работи на градилиштата и

г) дренажни работи на земјоделско или шумско земјиште.

11. Електроинсталатерски работи и тоа:

а) инсталирање во сите објекти од високоградба и на објекти од нискоградба на:

- електрична мрежа,
- телекомуникациски инсталации,
- инсталации за компјутерска мрежа и кабелска телевизија, вклучувајќи и оптички кабел,
- сателитски антени,
- осветлувачки системи,
- противпожарни аларми,
- алармни системи против кражби,
- улично осветлување и електрични сигнали и
- осветлување на аеродромски писти.

12. Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди и тоа:

а) поставување на инсталации во згради или други објекти на:

- систем за греење (електричен, на гас и на нафта),
- печки, разладни системи,
- неелектрични колектори за сончева енергија,
- водоводни и канализациони инсталации и санитарна опрема,
- опрема за вентилација, климатизација и цевки,
- инсталација за гас,
- цевки (цевовод) за пареа,
- противпожарни распрскувачи,
- системи за прскање на тревник и
- олуци.

б) инсталациони канали.

13. Други градежно-инсталатерски работи и тоа:

а) инсталирање во згради и други објекти на:

- лифтови, ескалатори (подвижни скали), вклучувајќи и нивна поправка и одржување,

- автоматски врати и врати на сензори,
- светлечки патокази,
- системи за всмукување на прашина и
- изолација од топлина, звук и вибрации

14. Малтерисување на згради и други објекти со малтер за надворешни и внатрешни површини, вклучувајќи и слични материјали.

15. Поставување на столарија и тоа:

а) поставување на врати, прозорци, рамки за врати и прозорци,

б) вградување на готови кујни, ормари, скали, опрема за продавници и слично, и

в) внатрешни завршни работи како што се тавани, подвижни преградни сидови.

16. Поставување на подни и сидни облоги, односно обложување, поплочување, поставување или опремување на згради и други објекти со:

- сидни или подни плочки и
- подни и сидни облоги.

17. Бојадисување и застаклување и тоа:

а) внатрешно и надворешно бојадисување на згради,

б) бојадисување на објекти од нискоградбата и

в) застаклување и поставување на огледала.

18. Останати градежни работи и тоа:

а) чистење на зградите по завршувањето на градежните работи и

б) отстранување на градежен шут.

19. Работи на покривни конструкции и тоа:

а) изведба на покривни конструкции и

б) покривање на покривни конструкции.

20. Останати специјализирани градежни работи, и тоа:

а) специјализирани градежни дејности што се заеднички за различни видови објекти, а кои бараат посебна вештина и опрема:

- изградба на темели (фундирање), вклучувајќи и набивање на шипови за темели,
- изолација од влага и хидроизолација на зградите,
- дупчење на окна,
- монтажа на челични елементи,
- виткање на арматура,
- сидање со тула и камен,
- монтажа и демонтажа на скелиња и работни платформи, не вклучувајќи издавање на скелиња и платформи и - сидање на ојаци и индустриски печки.

б) изградба на отворени базени и

в) чистење, пескарење и слични работи на фасада на зградите при што се менува површината која се чисти, како и уметнички услуги на градби, доколку тие имаат директно влијание на градбата односно доколку уметникот ја должи изработката на делото како сопствен промет.

(2) Употребен материјал и употребен материјал кој не може повторно да се користи во иста состојба, отпад, индустриски и неиндустриски отпадни материјали, отпаден материјал кој може да се рециклира, делумно преработен отпад се следните:

Ред. бр.	Тарифен број од Царинската тарифа	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	2618 00 00 00	Гранулирана згура од производство на железо или челик
2.	2619 00	Згура (освен гранулирана згура), коварина и други отпадоци при производство на железо или челик
3.	2620	Згура, пепел и остатоци (освен од производство на железо или челик), што содржат метали, арсен или нивни соединенија:
4.	3915	Отпадоци, струганици и остатоци, од пластични маси
5.	4004 00 00 00	Отпадоци, струганици и остатоци од гума (освен тврда гума) и прав и гранули добиени од тие производи
6.	4707	Рециклирани (отпадоци и остатоци) од хартија или картон
7.	700100 10 00	Стаклен крш и други отпадоци и остатоци од стакло; стакло во маса
8.	7112	Отпадоци и остатоци од благородни метали или од метал платиниран со благородни метали други отпадоци и остатоци што содржат благородни метали или благородни метални соединенија, од видот кои главно се употребуваат за обновување на благородни метали
9.	7204	Отпадоци и остатоци од железо или челик; отпадни инготи, слабови и др, од железо или челик, за претопување
10.	7404 00	Отпадоци и остатоци од бакар
11.	7503 00	Отпадоци и остатоци од никел
12.	7602 00	Отпадоци и остатоци, од алуминиум
13.	7802 00 00 00	Отпадоци и остатоци, од олово
14.	7902 00 00 00	Отпадоци и остатоци, од цинк
15.	8002 00 00 00	Отпадоци и остатоци, од калај
16.	810197 00 00	Отпадоци и остатоци, од волфрам
17.	8102 97 00 00	Отпадоци и остатоци, од молибден
18.	8103 30 00 00	Отпадоци и остатоци, од тантал
19.	8104 20 00 00	Отпадоци и остатоци, од магнезиум
20.	8105 30 00 00	Отпадоци и остатоци, од кобалтно мате
21.	8106 0010 00	Отпадоци и остатоци, од бизмут
22.	8107 300000	Отпадоци и остатоци, од кадмиум
23.	8108 30 00 00	Отпадоци и остатоци, од титан
24.	8109 30 00 00	Отпадоци и остатоци, од циркониум
25.	8110 20 00 00	Отпадоци и остатоци, од антимон
26.	8111 0019 00	Отпадоци и остатоци, од манган
27.	8112 13 00 00	Отпадоци и остатоци, од берилиум
28.	8112 22 00 00	Отпадоци и остатоци, од хром
29.	8112 52 00 00	Отпадоци и остатоци, од талиум
30.	8112 92 21 00	Отпадоци и остатоци, од хафниум (целтмун), ниобиум (колумбиум), рениум, галиум, индиум, ванадиум, германиум
31.	8113 00 40 00	Отпадоци и остатоци, од кермет
32.	854810	Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори

(3) Недвижности во извршна постапка или во постапка на присилна наплата по пат на јавно наддавање се: земјишта (земјоделски, градежни, шумски и пасишта) и зградите - станбени згради или станови, деловни згради и деловни простории, административни згради и административни простории, згради и станови за одмор и рекреација и други градежни објекти, како и инсталациите подигнати врз нив или под нив и трајно споени со нив.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2090/1 5 март 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

1352.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.03.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Општина Богданци бр. 42-436/15 од 14.01.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2282/1 5 март 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

1353.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Јавно обвинителство на Република Македонија бр. 41-9899/2 од 24.12.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.185/2013).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2282/2 5 март 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

1354.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.03.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Јавно обвинителство на Република Македонија бр. 41-9899/3 од 24.12.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.185/2013).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2282/3 5 март 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

1355.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи бр. 42-436/3 од 14.1.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2282/5
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1356.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.98/2008, 145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, бр. 09-585/3 од 4.03.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2286/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1357.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи, бр. 09-1036/2 од 4.3.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2286/2
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1358.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство, бр. 09-1037/2 од 4.3.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2286/3
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1359.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ЛИПКОВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Липково, бр. 09-584/1 од 14.2.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2286/4
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1360.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА „ЈАСЕНОВО“ ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ Велес, бр. 09-1038/1 од 4.3.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2286/5
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1361.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, бр. 09-540/4 од 4.3.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2286/6
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1362.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА-УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет во прекршочна постапка на Министерството за правда-Управата за извршување на санкции, бр. 09-583/1 од 14.2.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2286/7
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1363.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - УПРАВАТА ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет во прекршочна постапка на Управата за извршување на санкции, бр. 09-578/1 од 14.2.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2286/8	Заменик на претседателот
5 март 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески , с.р.

1364.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.03.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ ВОЗИЛА НА
ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари-моторни возила на Инспекцискиот совет број 42-826/1 („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/2014) точката 1 се менува и гласи:

- „1.Патничко моторно возило
- марка BMW
 - тип 520i
 - број на шасија WBADD11010BN64381
 - број на мотор 206S6/36911761
 - регистарска ознака SK-671-SA

- година на производство 1998 година
 - работна зафатнина на моторот 1991 cm3
 - сила на моторот 110 KW
 - боја на каросеријата- металик сива 7F“
- По точката 1 бројот „1“ се заменува со бројот „2“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2307/1	Заменик на претседателот
5 март 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески , с.р.

1365.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОД-
ЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ
БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на ЈЗУ Здравствен дом Битола бр. 42-436/9 од 14.1.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2282/4	Заменик на претседателот
5 март 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески , с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 90 денари.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014045